



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 16 март 1973  
Скопје

Број 9

Год. XXIX

Претплатата за 1973 година изнесува 150 динари. Овој број чини 3 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

№

Врз основа на член 10 став 3 од Законот за распишување на задолжителен заем за стабилизација на стопанството („Службен весник на СРМ“, бр. 3/73), Извршниот совет донесува

### УРЕДБА

#### ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ И ВРАЌАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА НА СТОПАНСТВОТО

##### Член 1

Средствата од заемот се користат и се враќаат под условите предвидени со Законот за распишување на задолжителен заем за стабилизација на стопанството (законот) и оваа уредба.

##### Член 2

Средствата од заемот, Стопанската банка — Скопје (Банката) ќе ги насочува и тоа:

- 25% за покривање на загуби; и
- 75% за санација на неликвидни организации на здружениот труд по основ на ненамирени обврски, инвестициони пречекорувања и необезбедени обртни средства.

##### Член 3

Право на користење на кредити од средствата на заемот имаат првенствено организациите на здружениот труд од областа на индустријата и од областа на земјоделството.

##### Член 4

Средства за покривање на загуби ќе се даваат на организациите на здружениот труд под услов општинскиот фонд за заеднички резерви на стопанските организации да им одобрил средства за таа цел.

##### Член 5

Средствата од заемот Банката ги одобрува по барање од организацијата на здружениот труд.

Кон барањето од претходниот став се приложува документацијата што ќе ја пропише Банката.

##### Член 6

Банката ги одобрува кредитите со рок на отплата што таа ќе го определи во зависност од висината на одобриениот кредит и економската состојба на организацијата на здружениот труд.

Рокот од претходниот став не може да биде покос од пет години, со тоа што, отплатата на последната рата мора да се изврши во рокот определен за враќање на заемот утврден во член 8 од законот.

##### Член 7

Банката е должна да го запре користењето на кредитот и да бара враќање на искористениот дел и пред истекот на роковите од претходниот член, ако средствата не се користат за намените за кои кредитот е одобрен.

##### Член 8

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-610/1  
5 март 1973 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
д-р Ксенте Богоев, с. р.

##### 71.

Врз основа на точка 4 од Уставниот амандман XXXVIII и член 35 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71) и член 23 од Посебниот општествен договор за критериумите и мерилата за усогласување на надоместокот на личен доход и примањата на функционерите и работниците што ги именува односно назначува Извршниот совет односно што се именуваат и назначуваат во согласност со Извршниот совет од Посебниот општествен договор, Извршниот совет, на седницата одржана на ден 25 декември 1972 година, донесе

### ОДЛУКА

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ И ТРОШОЦИТЕ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ ШТО ГИ ИМЕНУВА ОДНОСНО НАЗНАЧУВА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ ИЛИ ШТО СЕ ИМЕНУВААТ ОДНОСНО НАЗНАЧУВААТ ВО СОГЛАСНОСТ СО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

I. Личниот доход и трошоците на функционерите и работниците што ги именува односно назначува Извршниот совет или што се именуваат односно назначуваат во согласност со Советот (во натамошниот текст: функционери и работници) се утврдува кога просечниот личен доход во Републиката во 1971 година ќе се помножи со соодветниот коефициент, и тоа за:

1. Секретар на секретаријат во Извршниот совет, старешина кој раководи со републички орган и организација што врши работа од општ интерес за Републиката — 3,38
2. Претседател на Советот за иселенички прашања и директор на републички фонд 3,24
3. Потсекретар — — — — — 3,13
4. Помошник на републички секретар, помошник на директорот на Републичкиот завод за општествено планирање и на Републичкиот завод за урбанизам, станбени и комунални прашања, помошник на секретар на ИС и помошник на претседател на комитет и републичка комисија, шеф на кабинет на претседателот на ИС, заменик на директор на републички завод и управа и началник на Бирото за претставки и поплаки — — — — — 3,04
5. Помошник секретар во Извршниот совет, помошник секретар на секретаријат во Извршниот совет, директор и началник на

- управа го состав на републички орган и главен републички инспектор кој раководи со инспекторат — — — — — 2,96
6. Помошник директор на завод и управа, помошник претседател на совет, советник во Извршниот совет, советник на републички секретар, на директорот на Републичкиот завод за општествено планирање и на Републичкиот завод за урбанизам, станбени и комунални прашања, советник на претседател на комитет, на републичка комисија и во самостојните стручни служби на Извршниот совет, старешина на стручна, техничка и друга служба, помошник началник на Бирото за претставки и поплаки и главен републички инспектор со висока стручна подготовка — — — — — 2,70
7. Советник на директор на завод, управа и на претседател на совет — — — — — 2,45
8. Главен републички инспектор со виша стручна подготовка — — — — — 2,20

II. Личниот доход на функционерите и работниците што се именуваат или назначуваат во согласност со Извршниот совет изнесува месечно и тоа:

1. Заменик на републичкиот јавен обвинител заменик на републичкиот јавен прокуратор, окружен јавен обвинител — 3,94
2. Заменик на окружен јавен обвинител — 2,79

III. Личниот доход изнесува за:

1. Управникот на Казнено-поправниот дом — Итризово — — — — — 2,96
2. Директорот на Средното училиште за внатрешни работи — — — — — 2,45
3. Управникот на Воспитно-поправниот дом — Тетово — — — — — 2,20

IV. Функционерите и работниците од точка I, II и III од оваа одлука имаат право на надоместок на личен доход во износ на просечниот личен доход што го оствариле во последните 12 месеци пред именувањето.

Износот на надоместокот на личен доход на функционерите може да биде и помал од износот на надоместокот предвиден според претходниот став, но не помал од надоместокот на личниот доход утврден за таа функција според одредбите на оваа одлука.

Надоместокот на личниот доход утврден според претходните точки од оваа одлука се зголемува соодветно со зголемувањето на просечните животни трошоци во Републиката во текот на годината.

Зголемувањето на надоместокот на личниот доход според претходниот став може да биде и во помал процент во смисла на член 7 од Посебниот општествен договор.

Надоместокот на личниот доход утврден според претходните точки од оваа одлука, се зголемува по основ на порастот на просечниот реален личен доход во Републиката во текот на годината во износ определен согласно член 8 од Посебниот општествен договор.

Надоместокот на личен доход утврден според одредбите на оваа одлука се намалува со процентот на смалениот просечен реален личен доход во Републиката во текот на годината во однос на претходната година.

V. Функционерите и работниците од точка I, II и III на оваа одлука имаат право на надоместок на трошоците за вршење на службена работа надвор од местото на постојаното живеење.

Надоместокот на трошоците од претходниот став се определува во вид на дневница.

Височината на дневницата за службени патувања во земјата и во странство ја утврдува Административната комисија на Советот.

VI. Функционерите и работниците од точка I, II и III имаат право на надоместок на трошоци во јавниот сообраќај, како и право за надоместок на трошоците за користење на авион и кола за спиење на железница при патување надвор од Републиката, преземено заради вршење на службена работа.

Функционерите и работниците кои според одредбите на оваа одлука примаат надоместок на личен доход во постојан месечен износ, имаат право на надоместок за користење на годишен одмор.

Височината на надоместокот од претходниот став и начинот на исплатувањето ги утврдува Административната комисија.

Функционерите и работниците имаат право на надоместок на трошоците за користење на патнички автомобили во лична сопственост при патување преземено заради вршење на службена работа по одлука на телата на Извршниот совет, во износ на патните трошоци на кои имаат право според одредбите на оваа одлука.

Функционерите и работниците имаат право на надоместок на фактичките трошоци за селидба од поранешното место на постојаното живеење во Скопје.

Функционерите и работниците што живеат одвоено од своето семејство, имаат право на надоместок на трошоците за одвоен живот до 1.000 динари.

Административната комисија ја утврдува височината на надоместокот и дава објасненија во врска со примената на одредбите од претходниот став.

VII. Се овластува Административната комисија да донесува поединечни решенија за личните доходи и другите трошоци на функционерите и работниците.

VIII. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на личните доходи на функционерите и работниците што ги именува односно назначува Извршниот совет или што се именуваат односно назначуваат во согласност со Извршниот совет бр. 12-2632 од 22. IX. 1972 година.

Оваа одлука ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2632/2  
25 декември 1972 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
д-р Ксенте Богоев, с. р.

72.

Врз основа на член 49 став 1 алинеја 3, а во врска со член 34 став 1 од Законот за рибарство („Службен весник на СРМ“ бр. 45/68), републичкиот секретар за земјоделство и шумарство донесува

## НАРЕДБА

### ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ЛОВОСТОЈ НА ОДРЕДЕНИ ВИДОВИ РИБИ И РАКОВИ

I

Во Наредбата за одредување ловостој на одредени видови риби и ракови („Службен весник на СРМ“ бр. 13/69, 20/70, 31/70, 36/71 и 18/72), во стап 2 на одделот 1 наместо „15. IV. 1973“ се става „31. XII. 1973“.

## II

Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-366/1

22 февруари 1973 година  
Скопје

Републички секретар  
за земјоделство и шумарство,  
д-р **Јанко Лазаревски**, с. р.

## V3.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста на Одлуката за одредување тарифа по која ќе се плаќаат инкасаторите за извршена работа — наплата на вода, донесена од Работничкиот совет на Работната организација „Водовод“ во Куманово на седниците од 25 октомври 1968 и 24 март 1972 година, по одржаната јавна расправа на 11 јануари 1973 година, донесе

## ОДЛУКА

1. Се укинува алинеата б) на точка 2 од Одлуката за определување тарифа по која ќе се плаќаат инкасаторите за извршена работа — наплата на вода, донесена од Работничкиот совет на Работната организација „Водовод“ во Куманово на седниците од 25 октомври 1968 и 24 март 1972 година.

2. Се утврдува дека на одредбата од алинеата е) на точка 2 од одлуката означена во претходната точка, во примената ѝ е дадена смисла што му е спротивно на уставното начело за распределба според трудот, изразено во ставот 2 на точка 3 од Амандманот XVIII на Уставот на СР Македонија.

3. Се запира постапката за оценување уставноста на алинеата а) на точка 2 од одлуката означена во точката 1 на оваа одлука.

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација „Водовод“ во Куманово на начинот определен во статутот за објавување на општите акти.

5. По повод на претставката од двајца работници на Работната организација „Водовод“ во Куманово, Судот со решение У. бр. 37/72 од 9 ноември 1972 година поведе постапка за оценување уставноста на алинеите а), б) и е) на точка 2 од Одлуката за определување тарифа по која ќе се плаќаат инкасаторите за извршена работа — наплата на вода.

По одржаната јавна расправа Судот утврди дека Работничкиот совет на Работната организација „Водовод“ во Куманово на седницата од 24 март 1972 година донел Одлука за измена и дополнување на Одлуката за одредување тарифа по која ќе се плаќаат инкасаторите за извршена работа — наплата на вода, донесена на 25 октомври 1968 година, и дека со неа првобитната одлука е дополнета со нова точка 2.

Разгледувајќи ја алинеата б) на точка 2 од одлуката Судот утврди дека со неа е определено на инкасаторите, ако два месеца едноподруго не извршат читање на водомер, да им се одбие од нивниот личен доход по 5 динари за секој непрочитан индивидуален водомер односно по 10 динари за секој непрочитан водомер во зграда со повеќе станови. На основа на оваа одредба од одлуката на инкасаторите, покрај тоа што непрочитаните водо-

мери не им се земаат предвид при пресметувањето на месечната аконтација на личниот доход, за секој непрочитан водомер им се одзема и дел од личниот доход што тие го оствариле според утврдените основи и мерила за распределба на личниот доход.

Според ставот 2 на точка 3 од Амандманот XVIII на Уставот на СР Македонија на секој работник во организацијата на здружениот труд му припаѓа, согласно со начелото за распределба според трудот, личен доход сразмерно со резултатите на неговиот труд и неговиот личен придонес за успехот и развојот на организацијата што тој го дал со својот вкупен, тековен и минат труд во неа. Судот смета дека алинеата б) на точка 2 од одлуката не е во согласност со оваа уставна одредба, затоа што врз основа на неа на инкасаторите не им се исплатува дел од остварениот личен доход на кој тие имаат право според други основи и мерила утврдени во општиот акт за распределба на личните доходи во работната организација.

Разгледувајќи ја алинеата е) на точка 2 од одлуката Судот утврди дека со неа е определено да не се врши наплата за потрошена вода од корисници чии водомери покажуваат потрошувачка на вода помалку од 6 кубни метри месечно и дека оваа одредба, така како што гласи, не му е спротивна на Уставот на СР Македонија. Меѓутоа, со оглед на тоа што на инкасаторите согласно алинеата а) на точка 1 од одлуката, личниот доход им се пресметува според бројот на наплатените сметки за потрошена вода, на одредбата од алинеата е) на точка 2 од одлуката во примената ѝ е дадена смисла што му е спротивна на уставното начело за распределба според трудот. Во примената на оваа одредба на инкасаторите воопшто не им се вреднува трудот што тие го вложуваат за читање на водомерите кои покажуваат потрошувачка на вода под 6 кубни метри месечно, а што е спротивно со уставното начело содржано во ставот 2 на точка 3 од Амандманот XVIII на Уставот на СР Македонија, според кое на работникот, меѓу другото, му припаѓа личен доход и сразмерно со резултатите на неговиот труд.

Разгледувајќи ја алинеата а) на точка 2 од одлуката Судот утврди дека со неа инкасаторите се задолжени извештаите за свршената работа во текот на месецот да ги доставуваат на сметководството најдоцна до 29-от ден, а пред државните празници — до 25-тиот ден во месецот и дека, ако во овие рокови тие тоа не го сторат, нема да им се исплати делот од личниот доход на кој би имале право по основот стимуланс. Судот смета дека благовременото предавање на извештаите за свршената работа може да претставува посебен основ и мерило за учество на работниците во распределбата на средствата за личен доход и дека не е спротивна на уставното начело за распределба според трудот одредба од општ акт на работна организација со која е определено дека работникот не може по овој посебен основ да учествува во распределбата на средствата за личен доход, ако предвидените извештаи благовремено не ги поднел.

Со оглед на изложеното Судот одлучи како во точките 1, 2 и 3 од одлуката.

У. бр. 37/72  
11 јануари 1973 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
**Петро Корбар**, с. р.

## ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

### ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

27.

Врз основа на член 136 став 1 и член 17 став 4 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 46/72) а во врска со членот 77 став 3 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 35/72), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27 февруари 1973 година, донесе

#### ОДЛУКА

##### ЗА ВАЛОРИЗАЦИОНИТЕ КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОСТВАРЕНИ ВО ГОДИНИТЕ 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 И 1971 НА НИВО НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ОД 1972 ГОДИНА

#### I

Со оваа одлука се утврдуваат валоризационите коефициенти за пресметување на личните доходи остварени во годините 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 и 1971 кои се пресметуваат во пензиската основа на осигурениците на ниво на личните доходи од 1972 година.

#### II

На осигурениците кои остваруваат право на пензија по одредбите од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 46/72), а пензиската основа им се утврдува со валоризација на личните доходи остварени во поранешните години на ниво на личните доходи од 1972 година, валоризацијата ќе се извршува со примена на следниве коефициенти:

— за личните доходи од 1961 година	787
— за личните доходи од 1962 година	671
— за личните доходи од 1963 година	583
— за личните доходи од 1964 година	457
— за личните доходи од 1965 година	341
— за личните доходи од 1966 година	241
— за личните доходи од 1967 година	207
— за личните доходи од 1968 година	189
— за личните доходи од 1969 година	168
— за личните доходи од 1970 година	143
— за личните доходи од 1971 година	119

#### III

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

##### СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-428/1  
27 февруари 1973 година  
Скопје

Претседател,  
Мара Минанова, с. р.

28.

Врз основа на членот 89 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 46/72), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27 февруари 1973 година, донесе

#### ОДЛУКА

##### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НИЗОК ИЗНОС НА ПРИВРЕМЕНИОТ НАДОМЕСТОК НА ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ КОИ ЧЕКААТ НА ВРАБОТУВАЊЕ

#### I

Привремениот надоместок на инвалидите на трудот од II и III категорија кои чекаат на вработување не може да биде помал од 500 динари месечно.

#### II

За децата-инвалиди кои завршиле професионална рехабилитација, привремениот надоместок ќе се исплатува и понатаму според Одлуката за определување најнизок износ на привремениот надоместок на инвалидите на трудот кои чекаат да стапат на работа („Службен весник на СРМ“ бр. 39/71).

#### III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 март 1973 година.

##### СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-426/1  
27 февруари 1973 година  
Скопје

Претседател,  
Мара Минанова, с. р.

29.

Врз основа на членот 89 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 46/72), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27 февруари 1973 година, донесе

#### ОДЛУКА

##### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НИЗОК ИЗНОС НА МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ИНВАЛИДИТЕ НА ТРУДОТ

#### I

Материјалното обезбедување на инвалидите на трудот кои чекаат или се наоѓаат на професионална рехабилитација не може да биде помало од 500 динари месечно.

## II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 март 1973 година.

**СОБРАНИЕ НА ЗАЕДНИЦАТА  
НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 01-425/1  
27 февруари 1973 година  
Скопје

Претседател,  
**Мара Минанова, с. р.**

**СОЈУЗ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ  
НА МАКЕДОНИЈА**

30,

Врз основа на член 108 став 2 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), Советот на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија, на седницата одржана на 8 февруари 1973 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ И РАБОТЌЕ НА ФОНДОТ НА СОЛИДАРНОСТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ**

## I

Во Одлуката за формирање и работење на Фондот на солидарноста на здравственото осигурување на работниците („Службен весник на СРМ“ бр. 10/72 и 4/73), во точка IV став 1 бројката „3“ се заменува со бројката „2“.

## II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1972 година.

Бр. 09-21/1  
8 февруари 1973 година  
Скопје

Претседател,  
**Томе Дракулевски, с. р.**

**ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВЕНОТО  
ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ — ПРИЛЕП**

31,

Врз основа на член 49 и 50 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71) и член 138 од Статутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Прилеп, Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Прилеп, на својата седница од 30. I. 1973 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА НАДОМЕСТОК НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ  
НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА**

## Член 1

Со оваа одлука се одредува начинот на употребата на превозните средства, условите и начинот на остварувањето на надоместокот на патните трошоци и висината на надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патувањето со престој во друго место, што припаѓа на осигурените лица на товар на средствата на Заедницата

на здравственото осигурување на работниците — Прилеп, а во случаите кога користат здравствена заштита на начин пропишан со Статутот на Заедницата и Правилникот за условите и начинот на остварување на здравственото осигурување.

## Член 2

Надоместокот на трошоците за превоз припаѓа на осигурените лица за случаите предвидени во Статутот на Заедницата во висина на тарифата за редовни средства на јавниот сообраќај.

Надоместокот на трошоците за превоз припаѓа на осигурените лица кога поради итноста на случајот или здравствената состојба, по налог на лекар, превозот е извршен и со други превозни средства.

Кога превозот од претходниот став е извршен без претходен налог на лекар или здравствена организација, оправданоста за извршениот превоз и превозното средство накнадно ја оценува лекарската комисија.

## Член 3

Надоместокот за превоз се одредува по тарифата на најкусата релација на превозните средства со јавниот сообраќај (железница или автобус).

Кога на иста релација постои — сообраќа и воз и автобус за надоместок се зема висината на пониската тарифа.

## Член 4

Ако осигуреното лице, со посебни прописи, има право на бесплатен превоз во редовните сообраќајни средства, не му припаѓа надоместокот по оваа одлука.

Одредбата од претходниот член се однесува само на лица кои имаат право на неограничен број патувања со јавни превозни средства.

## Член 5

На осигуреното лице кое користи здравствена заштита спротивно на одредбите од Статутот и Правилникот не му припаѓаат патни трошоци.

## Член 6

За патување заради користење здравствена заштита во друго место се издава патен налог од надлежниот лекар и истиот по правило важи само за едно патување. Доколку лекарот-специјалист, на кој осигуреното лице му е упатено на специјалистички преглед, најде дека е потребно испитување или лекување кај други специјалисти, првобитниот упат ќе важи и за сите останати прегледи, со констатирање дека тие се извршени и по чиј налог.

Кога осигуреното лице е упатено на амбулантно специјалистичко лекување или испитување, издадениот налог важи за сето време додека се заврши лекувањето-испитувањето.

## Член 7

Надоместокот на име трошоци за исхрана и сместување (дневница) за време на патување и престој во друго место му припаѓа на осигуреното лице и тоа:

— во подрачјето на Заедницата — 20,00 динари,  
— во подрачјето на Заедницата — 40,00 динари,  
— во Републиката и во Скопје — 60,00 динари.

За осигурени лица — деца до навршени 7 години од животот, надоместокот изнесува 50% од износите од претходниот став.

Надоместокот-дневницата му припаѓа на осигуреното лице во полн износ ако патувањето и престојот во друго место траело повеќе од 12 и помалку од 24 часа, односно половина од износот ако патувањето траело повеќе од 8, а помалку од 12 часа.

## Член 8

Барањето за исплата на надоместоците по оваа одлука стасува наредниот ден по извршеното па-тување.

## Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-несувањето, а ќе се применува од 1 февруари 1973 година.

Бр. 675

30 јануари 1973 година

Прилеп

Претседател,  
**Ристо Цајкоски, с. р.**

32.

Врз основа на член 51 од Законот за здрав-ственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71) и член 139 и 140 од Статутот на Заедницата на здравственото осигуру-вање на работниците — Прилеп, Собранието на Заедницата на здравственото осигурување на ра-ботниците — Прилеп, на својата седница одржана на ден 30. I. 1973 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ВИСОЧИНАТА НА ИЗНОСОТ  
НА ПОМОШТА ЗА СПРЕМА  
НА НСВОРОДЕНО ДЕТЕ**

## Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат височината, ус-ловите за стекнување и начинот на остварувањето на права на помош за спрема на новородено дете на осигурениците на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Прилеп (во ната-мошниот текст: Заедница).

## Член 2

Височината на помошта за спрема на новоро-дено дете се утврдува во паушален износ од 150,00 динари за секое дете.

## Член 3

Правото на помош за спрема на новородено дете припаѓа:

- на осигуреникот — жена,
- на осигуреникот — маж, во случај на поро-дување на неговиот брачен другар (сопругата) кој е осигурен како член на неговото семејство,
- на осигуреникот, во случај на породување на било кое женско лице кое е осигурено како член на неговото семејство. Ако е тоа веќе во брак и е редовен ученик-студент треба и таткото на де-тетото да го има истото својство како и мајката.

Помош за спрема на новородено дете припаѓа и во случај на породување на женски член на се-мејството на кого му се обезбедува здравствена за-штита додека лицето по кое има право на таа заштита се наоѓа на отслужување на воениот рок.

Помош за спрема на новородено дете припа-ѓа и:

- за дете родено во рок од 10 месеци од смрт-та на осигуреникот, односно после разводот на бра-кот со осигуреникот на кого му припаѓа оваа по-мош,
- за вонбрачно дете на осигуреникот, ако тат-ковството е утврдено на основа на признание или судска одлука,
- за посвоено дете до 6 месеци на живот на истото, ако за тоа дете не е исплатена ваква по-мош.

## Член 4

Помошта се исплаќа со поднесување на наод-потврда од лекар на надлежната здравствена служ-ба кој утврдил дека породувањето ќе настапи во рок од еден месец од денот на дадениот наод. Ако помошта се остварува после породувањето — врз основа на извод кој треба да е издаден најмногу пред три дена. За мртвородено дете не следува по-мош.

## Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на до-несувањето, а ќе се применува од 1 февруари 1973 година.

Бр. 673

30 јануари 1973 година

Прилеп

Претседател,  
**Ристо Цајкоски, с. р.**

33.

Врз основа на член 52 од Законот за здрав-ственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71) и член 143 и 144 од Ста-тутот на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Прилеп, Собранието на Заедни-цата на здравственото осигурување на работниците — Прилеп, на својата седница одржана на ден 30. I. 1973 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ВИСОЧИНАТА НА ИЗНОСОТ  
НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП  
И ПОСМРТНА ПОМОШ**

## Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат височината, ус-ловите за стекнување право на трошоците и по-смртна помош во случај на смрт на осигурено ли-це на Заедницата на здравственото осигурување на работниците — Прилеп.

## Член 2

Износот на надоместокот на име трошоци за закоп се утврдува и тоа:

- за дете до 2 години старост — — 500,00 дин.,
- за дете од 2 до 10 години старост — 800,00 дин.,
- за лица преку 10 години — — — 1200,00 дин.

## Член 3

Износот на трошоците за закоп се исплатува на секое правно или физичко лице кое го извр-шило закопот на осигуреникот или осигуреното лице на основа изводот од матичната книга на ум-рените и здравствената книшка на умереното осигу-рено лице.

## Член 4

Во случај на смрт на осигуреното лице во странство, за време на неговиот привремен престој, надоместокот од член 2 на оваа одлука се зголе-мува за 50%.

## Член 5

Во случај на смрт на осигуреник, на членовите на семејството им припаѓа посмртна помош во ед-нократен износ во висина на основата за надоме-сток на личниот доход од претходната година.

Во случај на смрт на корисник на лична, ин-валидска и фамилијарна пензија, материјално обезбедување и привремен надоместок по одред-бите на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, им припаѓа на членовите на семејството посмртна помош во висина од едномесечната по-

следна пензија односно материјално обезбедување или привремениот надоместок.

Правото на посмртна помош им припаѓа на членовите на семејството од ст. 1 и 2 на овој член под услов да тие имале право на здравствена заштита по основ на покојниот осигуреник.

#### Член 6

Барањето за исплата на трошоците за закоп и на посмртната помош стасува за исплата на денот на смртта на осигуреното лице.

#### Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 февруари 1973 година.

Бр. 674

30 јануари 1973 година

Прилеп

Претседател.

Ристо Цајкоски, с. р.

## Огласен дел

### СУДСКИ ОГЛАСИ

#### ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор по тужбата на тужителката Саџак Митра од Скопје, ул. „938“ бр 35, населба Тафталиџе II, против тужениот Саџак Душан од Скопје, сега со непознато место на живеење, за развод на брак.

Се повикува тужениот Саџак Душан да се јави во судот или да ја соопшти својата адреса во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно ќе му се определи старател кој ќе го застапува до окончувањето на спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 363/70.

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор по тужбата на тужителката Крстевска Лена, населба Пинтија, Скопје, против тужениот Крстевски Томе од Скопје, сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот Крстевски Томе да се јави во судот или да ја соопшти својата адреса во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно ќе му се определи привремен старател кој ќе го застапува до окончувањето на спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1518/71 од 20. II. 1973 година. (19)

Тужителот Манастир „Света Богородица“, село Согле, општина Титов Велес, во Окружниот суд во Скопје поднесе тужба за надомест на штета, вредност на спорот 20.845,30 динари против тужениот Метуш Шапота од Титов Велес, ул. „Стефан Богоев“ бр. 7, а сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот Метуш Шапота во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“ да се јави во судот или да определи свој застапник. Во спротивно ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе го застапува до окончувањето на овој спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2352/71. (21)

#### ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Јовановски Симон од село Средно Егри поднесе тужба до овој суд за развод на брак против Јовановска Добрица, со непознато место на жи-

веење. Бидејќи тужената е во неизвесност, се поканува во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави во овој суд или да определи свој застапник. Во спротивно на истата ќе ѝ биде определен застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 107/73.

(20)

Авмедовска Џеврија од село Јабунџишта, сега живее во село Подгорци, поднесе тужба до овој суд за развод на брак, против Авмедовски Бајрам од село Јабланица, сега со непознато место на живеење.

Бидејќи тужениот е во неизвесност, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави во овој суд или да определи свој застапник. Во спротивно ќе му биде определен застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 558/71.

(24)

#### ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II

Во Општинскиот суд Скопје II во Скопје се води постапка за расправање на оставината на покојниот Асан Јакуп Фуад, бивш земјоделец од село Петровец, роден на 15. II. 1897 година, а умрел на 13. XII. 1963 година во болницата во Скопје. Се покануваат наследниците по оваа оставина, во колку ги има, да се јават во судот во рок од година дена од објавувањето на огласот. По истекот на определеното рок оставината ќе се распрази врз основа на податоците со кои судот располага.

Од Општинскиот суд Скопје II во Скопје, О. бр. 178/66 од 6. XII. 1972 година.

(22)

Пред Општинскиот суд Скопје II во Скопје се води постапка за расправање на оставината на покојната Вели Емине, родена 1887 година, а умрела на 16. III. 1965 година во Скопје, каде и редовно живеела, на ул. „138“ бр. 10.

Се повикуваат сите лица кои имаат право на наследство на оставината на покојната Вели Емине да се пријават во судот во рок од една година од објавувањето на огласот.

Од Општинскиот суд Скопје II во Скопје, О. бр. 152 од 11. IX. 1972 година. (23)

#### РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 62, страна 260, книга I е запишано следното: На досегашниот потписник на Медицинскиот центар — Куманово, Деса Јовановска, шеф на сметководството, ѝ престанува правото за потпишување, согласно со одлуката бр. 02-18/28 од 30. VI. 1972 година на советот на работната заедница, од одржаната седница на 22. VI. 1972 година, поради разрешување од должност.

За нов потписник на Медицинскиот центар — Куманово е овластена, со одлуката бр. 02-18/28 од 30. VI. 1972 година на советот на работната заедница Бранка Поповска, шеф на сметководството, која во иднина истиот ќе го потпишува, заолтува и раздолжува, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници Кирил Христов Келешов, секретар и Кирил Ристовски, заменик директор, сметано од 13. VII. 1972 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 98 од 6. IX. 1972 година. (1349)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 486, страна 995, книга II е запишано следното: На

досегашниот потписник на Медицинскиот центар — Гостивар, д-р Антоние Цветановски, му престанува правото за потпишување, согласно со одлуката бр. 02-1771 од 14. VIII. 1972 година на советот, од одржаната седница на 25. V. 1972 година, поради разрешување од должноста директор.

Исто така им престанува правото за потпишување, согласно со горенаведената одлука на советот, од одржаната седница на 25. V. 1972 година, на д-р Нада Николовска, лекар од општа практика и Селамовски д-р Селам, лекар од општа практика.

За нови потписници на Медицинскиот центар — Гостивар согласно со горенаведената одлука се овластени: д-р Звезде Серафимовски, директор, д-р Алинадар Догани, педијатар и д-р Страхинија Филиповски, вличен ортопед, кои во иднина истиот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, заедно со старите регистрирани потписници Русем Кочи, помошник директор, Кемал Дерала, шеф на сметководството, Арсо Арсовски, персонален референт и Ристовски Перо, началник на стопанско-сметководниот сектор, сметано од 15. VIII. 1972 година.

Обврската пред банката е со два потписа.  
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 111 од 29. IX. 1972 година. (1417)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 450, страна 845, книга II е запишано следното: На досегашниот потписник на Градската матична библиотека „Вук Караџиќ“ — Гостивар, Јосифовски Аврам, согласно со одлуката бр. 120 од 13. VI. 1972 година на советот, му престанува правото за потпишување, поради разрешување од должноста.

За нови потписници на Градската матична библиотека „Вук Караџиќ“ — Гостивар, согласно со горенаведената одлука, се овластени Матевска Славица, книжничар и Јаковчевска Љубица, библиотекарски манипулант, сметано од 18. VII. 1972 година, кои истата во иднина ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Горгиевски Горе, директор.

Обврската пред банката е со два потписа.  
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 102 од 29. IX. 1972 година. (1418)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 184, страна 962, книга I е запишано следното: На досегашниот директор на Гимназијата „Никола Карев“ — Скопје, Арсовски Александар, му престанува правото за потпишување, согласно со одлуката бр. 02-921 од 24. VIII. 1972 година на советот на работната заедница, од одржаната седница на 24. VIII. 1972 година, поради разрешување од должноста.

За директор на Гимназијата „Никола Карев“ — Скопје се именува, согласно со горенаведената одлука, Куциновски Никола, кој во иднина истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, заедно со старите регистрирани потписници Вукашин Ристевски, секретар и Маџиде Касапи, режисер, сметано од 13. IX. 1972 година.

Обврската пред банката е со два потписа.  
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 120 од 29. IX. 1972 година. (1420)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 68, страна 282, книга I е запишано следното: На досегашниот потписник на Гимназијата „Цветан Димов“ — Скопје, Данаилова Надежда, сметководствен режисер, согласно со одлуката бр. 06-1132 од 25. VIII. 1972 година на советот на работната заедница, од одржаната седница на 24. VIII. 1972 година, ѝ престанува правото за потпишување.

За нови потписници на Гимназијата „Цветан Димов“ — Скопје, согласно со горенаведената одлука се наименувани Јанкуловски Илија, директор и Ефремов Тодор, професор, кои истата во иднина ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, сметано од 6. IX. 1972 година.

Обврската пред банката е со два потписа.  
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 115 од 29. IX. 1972 година. (1421)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите на 12. IX. 1972 година, рег. бр. 27/66, е запишано следното: Му престанува правото за потпишување на Попоски Крстев Јордан, директор на Централното основно училиште „Светозар Вукмановиќ—Темпо“ — село Белчишта, Охридско.

Се овластува за потпишување Бимбилоски П. Драгутин, директор на училиштето.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 43/72 година. (1481)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите на 11. IX. 1972 година, рег. бр. 121/65 е запишано следното: Му престанува правото за потпишување на Цветан Грозданов, директор на Народниот музеј во Охрид.

Се овластува за потпишување Абдулак Салих, в. д. директор на установата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 42/72. (1482)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите на 15. IX. 1972 година, рег. бр. 17/65 е запишано следното: Се проширува дејноста на Вишата техничка школа во Битола, уште со вршење на проектно-технички и технолошки услуги со надзор на стопански, општествени и други организации во склад со кадровски-стручната и материјалната опременост на школата.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-301/1 од 25. IX. 1972 на советот на Вишата техничка школа — Битола и решението бр. 01-3155/1 од 16. VI. 1972 година на Собранието на општината Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 44/72. (1488)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите на 31. VIII. 1972 година, рег. бр. 21/65 е запишано следното: Се менува фирмата на Земјоделската станица во Охрид и ќе гласи: Земјоделска станица — Охрид (установа, со својство на правно лице, во состав на Здружениот земјоделски институт — Скопје).

Се менува предметот на работењето на Земјоделската станица — Охрид и ќе гласи:

а) научни испитувања во областа на овоштарството и полјоделството, производство на посадочен материјал од овошни видови со примена на селекција, апробација и контрола на произведениот посадочен материјал на сопствени површини и површини на други стопански организации, усовршување на научен и стручен кадар.

б) споредни дејности: кооперирање со земјоделски стопанства и индивидуални производители од селата Граешница, Лажец и Драгош (Битолско), снабдување на кооперантите со репродуктивен материјал (семе, средства за заштита, ѓубриња и друго), индустриски и други стоки, откуп на земјоделски производи во кооперација како и вршење на услуги на кооперантите.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 39/72. (1493)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 716, страна 1071, книга III е запишан под фирма: Сојуз



на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија — Скопје.

Предмет на работењето на Сојуз-т на заедниците на здравственото осигурување е:

— спроведување на здравствено осигурување;  
— грижа за обезбедување на солидарно учество во покривањето на трошоците за задолжителните видови на здравствената заштита, која ја обезбедуваат заедниците на здравственото осигурување;

— грижа за здружување на средствата на заедниците за остварување на заедничките цели и остварување на соработка меѓу заедниците по други прашања од заеднички интерес;

— грижа за спроведување на меѓународните договори за здравствено осигурување;

— грижа за обезбедување на единствената постапка во извршување на задачите од евиденцијата и статистиката;

— вршење на стручни, административни и финансиски работи од заеднички интерес на заедниците на здравственото осигурување во Републиката;

— учество во општественото и самоуправното договарање на заедниците по прашања од општ интерес;

— управување со фондот на солидарноста и утврдување на височината на придонесот на заедниците на здравственото осигурување и надоместокот за покривање на трошоците на задолжителните видови на здравствената заштита на населението;

— соработка со Сојузот на асоцијациите на здравственото осигурување на Југославија.

Врз основа на овластувањето од заедниците на здравственото осигурување Сојузот може:

— да ги утврдува индикациите за протези, ортопедски и други помагала и санитарни направи, забно-техничката помош и забно-протетичките средства, стандардите за материјалите од кои се изработуваат овие средства, како и условите за изработка на нови средства пред истекот на тие рокови;

— да ги проширува условите и постапката за управување на осигурени лица на лекување во странство;

— да ја пропишува листата на лековите кои можат да се препишуваат на осигурените лица на товар на средствата на заедницата;

— да ги утврдува нејзините износи на надоместокот за спрема на новородено дете, надоместокот за погребни трошоци и надоместокот за патни трошоци, во врска со користењето на здравствена заштита на друго место;

— да ја пропишува формата на документацијата и обрасците за евиденцијата, во врска со спроведувањето на здравственото осигурување и реосигурување, во согласност со надлежниот републички орган;

— да врши и други работи што заедниците на здравственото осигурување му ги доверуваат.

Сојузот е основан по сила на Законот — член 93 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението, („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71 година).

Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на работниците на Македонија — Скопје ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, Душко Ѓорѓиев, в. д. директор.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 60 од 18. X. 1972 година. (1524)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 713, страна 1059, книга III е запишана под фирма: Заедница на здравственото осигурување на работниците — Скопје, ул. „Кочо Рацин“ бр. 91. Пред-

мет на работењето на Заедницата е спроведување на здравственото осигурување од подрачјето на Заедницата.

Заедницата е основана по сила на Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71 година).

Заедницата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, Димо Јанчевски, в. д. директор и Александар Стојановски, претседател на Собранието.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 76 од 13. X. 1972 година. (1523)

## ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот штембил под назив: „Љубе Василев — ѕидар ул. „Гоце Делчев“ бр. 90 — Тетово“ се огласува за неважен. (66)

Загубениот округли мал печат под назив: „Сојуз на писателите на Југославија — Скопје“, се огласува за неважен. (436)

Загубениот округли печат под назив: „Основно училиште „Кирил Пејчиновиќ“ — Скопје“, се огласува за неважен. (678)

## МАЛИ ОГЛАСИ

### Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Воена книшка на име Нефаил Ѓемини с. Белановце Куманово.

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Вера Чушкаровска, ул. „Првوماјска“ бр. 15-б, влез I стан 13, Скопје. (2)

Воена книшка издадена од Воен отсек — Куманово на име Мустафа Елми, ул. „Тоде Мендол“ бр. 109, Куманово.

Воена книшка издадена од В. П. 8297/13 — Књажезац на име Темелко Илиески, с. Маргари, Прилеп. (8)

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на име Евдокија Тодороска, ул. „Београдска“ бр. 59, Прилеп. (9)

Лична карта на име Васка Јосифоска, с. Забрчани, Прилеп. (13)

Лична карта на име Ѓеват Шакиров, с. Ст. Јаболчиште, Т. Велес. (17)

Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на име Боге Петрески, ул. „Марксва“ бр. 188, Прилеп.

Воена книшка на име Марко М. Станковски, с. Шупли Камен, Куманово. (33)

Лична карта бр. 2667, издадена од ОВР — Винаца на име Надица Манчевска, ул. „Пионерска“ бр. 8, Винаца. (42)

Лична карта издадена од Гостивар на име Веби Демири, с. Врањовце, Гостивар. (49)

Лична карта издадена од Гостивар на име Гариш Османи, с. Равен, Гостивар. (51)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Београд на име Гариш Османи, с. Равен, Гостивар. (52)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Тетово на име Љубе Василев, Тетово. (62)

Работна книшка издадена од Кочани на име Љубе Василев, ул. „Г. Делчев“ бр. 90, Тетово. (63)

Уверение за квалификуван работник-ѕидар, издадено од Занаџчиската комора при Општината — Кочани на име Љубе Василев, ул. „Г. Делчев“ бр. 90, Тетово. (64)

Дозвола за обавување на занаџчиска дејност — ѕидар, издадена од СО — Тетово на име Љубе Василев, ул. „Г. Делчев“ бр. 90, Тетово. (65)

Воена книшка издадена од В. П. 2901/12 — Петрише на име Трајко Трпкоски, с. Чаниште, Прилеп. (109)

- Лична карта издадена од СВР — Тетово на име Рамадан Нухија, с. Шемшиво, Тетово. (114)
- Лична карта бр. 7924, издадена од ОВР — Вина на име Санде Стојков, с. Блатец, Винаца. (190)
- Лична карта на име Невзат Авдија, с. Слатина, Тетово. (190)
- Лична карта бр. 18520, издадена од ОВР — Прилеп на име Иван Димоски, с. Рилево, Прилеп. (234)
- Лична карта издадена од Гостивар на име Бекир Мислими, с. Добридол, Гостивар. (215)
- Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на име Вито Павлоски, с. Небрегово, Прилеп. (230)
- Лична карта бр. 27440, издадена од ОВР — Прилеп на име Бранко Момировски, ул. „Будимаш“ бр. 20, Прилеп. (232)
- Лична карта бр. 50314 издадена од ОВР — Прилеп на име Димитар Тасески, ул. „М. Пијаде“ бр. 287р, Прилеп. (234)
- Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на име Киро Тодороски, ул. „Т. Тарцан“ бр. 8, Прилеп. (235)
- Лична карта на име Шефкет Реџеми, с. Чифлик, Тетово. (237)
- Диплома за квалификуван работник-трговец, издадена од Трговското училиште во Куманово на име Борис Тасевски, Скопје. (181)
- Возачка дозвола бр. 1718, издадена од ОВР — Тетово на име Трпе Арсовски, с. Челопек, Тетово. (242)
- Диплома за положен матурски испит, издадена од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Миодраг Марковиќ, нас. „ЈНА“ — солитер 4/II, Крагујевац. (243)
- Пасош бр. 017026, издаден од ОВР — Гостивар на име Цемаил Демири, ул. „Балиндолска“ бр. 21 Гостивар. (244)
- Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на име Милослав Маџоски, ул. „Бр. Шемкоски“ бр. 15, Прилеп. (549)
- Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на име Крстана Нешкоска, ул. „К. Јосифоски“ бр. 105, Прилеп. (553)
- Воена книшка на име Санде Николов, ул. „Битолска“ бр. 6, Штип. (596)
- Здравствена легитимација на име Меваип Мурати, с. Каменјане, Тетово. (597)
- Воена книшка на име Крсте Ангелески, ул. „Бера Циривири“ бр. 59а, Прилеп. (598)
- Воена книшка издадена од П. П. 9650/4 — Приштина на име Салко Исџам, с. Лојане, Куманово. (601)
- Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на име Кенан Селимоски, ул. „Тризла“ бр. 117, Прилеп. (604)
- Лична карта бр. 24150, издадена од ОВР — Прилеп на име Петра Колеска ул. „Б. Шемкоски“ бр. 51, Прилеп. (609)
- Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на име Борис Спасески, ул. „Б. Талески“ бр. 111, Прилеп. (610)
- Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на име Дунавка Митреска, с. Марул, Прилеп. (611)
- Лична карта издадена од Гостивар на име Таип Јусуфи, ул. „Младен Грујоски“ бр. 14, Гостивар. (618)
- Лична карта на име Нада Поповска, с. Бач, Битола. (629)
- Лична карта на име Трајко Поповски, с. Бач, Битола. (630)
- Воена книшка на име Јован Р. Милев, с. Бегниште, Кавадарци. (645)
- Лична карта бр. 28597, издадена од ОВР — Прилеп на име Киро Петроски, ул. „М. Ацев“ бр. 89, Прилеп. (287)
- Лична карта на име Душан Кузманов Оропак, ул. „Бр. Миноски“ бр. 38/8, Прилеп. (290)
- Лична карта бр. 39431, издадена од Прилеп на име Тодорка Ј. Самарџиоска, ул. „М. Ацев“ бр. 11, Прилеп. (298)
- Воена книшка на име Шерафедин Незировски, ул. „Единство“ бр. 9, Кр. Паланка. (300)
- Воена книшка издадена од Крушевац на име Киро Димовски, ул. „Р. Филиповски“ бр. 62, Прилеп. (305)
- Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на име Веле Велјановски, с. Загорани, Прилеп. (306)
- Воена книшка на име Димитар А. Каракачанов, с. Градско Т. Велес. (19)
- Свидетелство за I година, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Даница Трајановска, ул. „Драги Шутевски“ бр. 4, Куманово. (376)
- Свидетелство за завршен III клас, издадено од Железничката индустриска школа — Смедеро на име Живадин М. Ђурчиќ, Скопје. (378)
- Воена книшка издадена од Босилград на име Никола Николов, Скопје. (4044)
- Лична карта бр. 6825, издадена од ОВР — Вина на име Јане Горѓиев, с. Истибања, Винаца. (384)
- Воена книшка на име Јетиш Иљаза Куртиши, с. Ваксинце, Куманово. (385)
- Лична карта издадена од Прилеп на име Верка Растеска, Комерцијал. банка — Прилеп. (392)
- Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на име Дунавка Трајкоска, с. Леништа, Прилеп. (386)
- Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на име Крстана Јовеска, ул. „Б. Николоски“ бр. 1, Прилеп. (393)
- Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на име Борис Пејковски, ул. „Селчка“ бр. 3, Прилеп. (394)
- Воена книшка на име Арсо Арсоски, с. Иванчиште, Кичево. (403)
- Пасош издаден од СВР — Тетово на име Наим Асани, с. Челопек, Тетово. (418)
- Воена книшка сер. АГ-22673, издадена од Штип на име Слободан Велинов, ул. „Пиринска“ бр. 34, Штип. (419)
- Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на име Благоја Миланоски, с. Небрегово, Прилеп. (440)
- Лична карта издадена од Берово на име Бошко Костоски, с. Тројаци, Прилеп. (440)
- Здравствена легитимација издадена од Прилеп на име Јана Трендафилоска, ул. „Г. Сугаре“ бр. 4, Прилеп. (442)
- Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на име Јана Трендафилоска, ул. „Г. Сугаре“ бр. 4, Прилеп. (443)
- Пасош бр. 160153, издаден од ОВР — Т. Велес на име Идриз Вилаловиќ, с. Гор. Оризари, Т. Велес. (444)
- Воена книшка на име Воислав Секулоски, ул. „М. Ацев“ бр. 1/11, Охрид. (453)
- Воена книшка на име Стојче Стоилковски, с. Ранковци, Кр. Паланка. (463)
- Лична карта на име Коце Коцевски, с. Бањица, Т. Велес. (465)
- Воена книшка издадена од Т. Велес на име Борис А. Тодоров, с. Караслари, Т. Велес. (467)
- Пасош издаден од СВР — Тетово на име Заим Каримани, ул. „М. Тито“ бр. 22, Тетово. (470)
- Возачка дозвола рег. бр. 892 издадена од ОВР — Охрид на име Љупчо Јанковски, ул. „Дим. Влахов“ бр. 34, Охрид. (507)
- Воена книшка издадена од Задар на име Рамадан Бекири, с. Лојане, Куманово. (508)
- Воена книшка издадена од Никшиќ на име Тефик М. Бајрамов, ул. „Љубојно“ бр. 27, Битола. (509)
- Воена книшка на име Димча Б. Николов, с. Трново, Кр. Паланка. (510)
- Воена книшка на име Шефит Дани, с. Делогожди, Струга. (511)
- Лична карта на име Стојка Аврамоска, с. Д. Палчиште, Тетово. (512)
- Лична карта бр. 17471 на име Горѓе К. Јанчев, ул. „Партизанска“ бр. 8, Прилеп. (522)

- Лична карта на име Димитрија П. Стојаноски, с. Брвеница, Тетово. (525)
- Лична карта бр. 4113, издадена од ОВР — Винаца на име Анка Алексова, с. Црн Камен, Винаца. (535)
- Лична карта бр. 643, издадена од ОВР — Винаца на име Перо Јованов, с. Грљани, Винаца.
- Лична карта бр. 5195, издадена од ОВР — Винаца на име Филимончо Јуруков, с. Виначка Кршла, Винаца. (537)
- Лична карта на име Зора Абрашевска, ул. „Ристо Секирчанец“ бр. 1, Прилеп. (543)
- Лична карта издадена од СВР — Прилеп на име Трајче Андоновски, с. Костинци, Прилеп. (546)
- Здравствена легитимација на име Милослав Маџоски ул. „Бр. Шемкоски“ бр. 15, Прилеп. (548)
- Воена книшка на име Ферат Ферати, ул. „ЈНА“ бр. 77, Струга. (649)
- Лична карта издадена од ОВР — Прилеп на име Санија Вузеска, ул. „Даб. завој“ бр. 23ш, Прилеп. (656)
- Воена книшка издадена од В. П. 8840 — Бања Лука на име Душан Димитриевски, ул. „Р. Митровиќ“ бр. 8, Куманово. (662)
- Лична карта издадена од ОВР — Тетово на име Гоце Гурески, с. Тетово Тетово. (664)
- Воена книшка издадена од Пула на име Љубе Соколовски, Скопје. (685)
- Воена книшка издадена од Кр. Паланка на име Станислав Стефаноски, ул. „Н. Спасиќ“ бр. 8, Куманово. (3344)
- Пасош бр. 166370 на име Бињака Јаворовац, с. Црквино, Титов Велес. (219)
- Свидетелство бр. 514/65 год. за завршено осмолетка, издадено од Училиштето М. Пијаде“ на име Невзат Несими, ул. „Перо Јованоски“ — 4, Гостивар. (1964)
- Ученичка книшка за VII одделение, издадена од Училиштето „Тодор Ангелески“ — Битола на име Менде К. Поповски, ул. „Џане Василев“ бр. 1/13, Битола. (1966)
- Свидетелство од I клас, издадено од Дрвно техничкото училиште „Т. Б. Тарџан“ — Прилеп на име Ристо Митрески, с. Н. Лагово, Прилеп. (1967)
- Работна книшка издадена од Куманово на име Трајко Г. Петковски, ул. „Ш Македонска бригада“ бр. 28, Куманово. (1968)
- Ученичка книшка од I клас, издадена од Медицинското училиште во Прилеп на име Ленче Золдашева, „Плоштад Коњик“ бр. 30, Т. Велес. (1969)
- Свидетелство за III година хемиско училиште на име Нада Ѓорѓиева, с. Богомила, Титов Велес. (1971)
- Свидетелство од II клас, издадено од Гимназијата „П. Попоски“ — Гостивар на име Милорад Апостолоски ул. „ЈНА“ бр. 304, Гостивар. (1972)
- Свидетелство за I година, издадено од Техничкото училиште во Битола на име Хилмо Чатовиќ, с. Житоше, Крушево. (1977)
- Свидетелство од VIII одделение, издадено од училиштето „Страшо Пинџур“ с. М. Коњари, Прилеп на име Борис Форчески, ул. „М. Козар“ бр. 91, Прилеп. (1978)
- Свидетелство од II клас, издадено од Гимназијата „Н. Н. Борче“ — Крушево на име Олгица Кавкалеска, кула 10 ст. 3, Прилеп. (1979)
- Сообраќајна дозвола бр. 1176, издадена од ОВР — Тетово на име Беќир Вајрами, ул. „Борче Кочоски“ бр. 18, Тетово. (1982)
- Ученичка книшка од VII одделение на име Нада Јованоска, ул. „Ј. Јорданоски“ бр. 82, Прилеп. (1985)
- Диплома издадена од Гимназијата „М. Пијаде“ — Кр. Паланка на име Стојанче Николовски, ул. „М. Пијаде“ бр. 52, Кр. Паланка. (1986)
- Свидетелство за VIII одделение на име Митра Павлоска, с. Челопек, Тетово. (1987)
- Свидетелство за VII одделение, издадено од Основното училиште во с. Костинци на име Михајло К. Мирчески, с. Маргари, Прилеп. (1988)
- Здравствена легитимација на име Елизабета Иваноска. ул. „Д. Влахов“ бр. 39, Прилеп. (1994)
- Сообраќајна дозвола издадена од ОВР — Тетово на име Исак Елези, с. Доброште, Тетово. (1996)
- Ученичка книшка на име Абдиџамит Камили, с. Гаире, Тетово. (1997)
- Ученичка книшка за VI одделение, издадена од Основното училиште „Братство Единство“ — Гостивар на име Томо Угриноски, ул. „Никола Тесла“ б.б., Гостивар. (1998)
- Работна книшка на име Сатки Оџица, ул. „Калина Јованоска“ бр. 13, Гостивар. (1999)
- Свидетелство за II година, издадено од ЕМУЦ „Злате Малекоски“ — Гостивар на име Воја Спасеноски, ул. „Г. Делчев“ бр. 3, Гостивар. (2000)
- Свидетелство од II година на име Димитар Коцев, Струмица. (2002)
- Свидетелство од III година, издадено од ЕМУЦ „З. Малакоски“ — Гостивар на име Зоран Анастасовски, ул. „ЈНА“ бр. 2, Гостивар. (2003)
- Ученичка книшка на име Марица Тренеска, ул. „Г. Делчев“ бр. 1, Гостивар.
- Ученичка книшка од V одделение на име Слободанка Трајаноска, ул. „К. Крстески“ бр. 4, Прилеп. (2006)
- Свидетелство од VIII одделение, издадено од Училиштето „Страшо Пинџур“ с. М. Коњари на име Вера Талимџиоска, с. Г. Коњари, Прилеп. (2007)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Т. Велес на име Јане Димитриевски, с. Иванковци, Т. Велес. (2009)
- Свидетелство за VIII одделение на име Тодорка Ѓеорѓиева, ул. „Петре Алчев“ бр. 20, Т. Велес. (2010)
- Свидетелство за квалификуван работник — сидар, издадено од Општинското собрание — Берово на име Ѓорѓи Е. Тасевски, с. Смојмирово, Берово. (2011)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Димитар Ристевски, ул. „Прилепска“ бр. 62/2, Битола. (2012)
- Свидетелство за незавршен III клас на име Даница Пешова, ул. „Бл. Јосмов“ бр. 8, Т. Велес. (2014)
- Работна книшка бр. 1474, издадена од Делчево на име Митко Тасев Гоцевски, с. Селник — Делчево. (2016)
- Работна книшка издадена од Општинското собрание — Винаца на име Стојана Стојан Миланова, с. Пеклани, Винаца. (2016)
- Свидетелство од I клас, издадено од Дрвно училиште „Т. Б. Тарџан“ — Прилеп на име Миле Свракоски, ул. „Б. Иванова“ бр. 4, Прилеп. (2018)
- Свидетелство бр. 496, за VIII одделение на име Ванче В. Апостолов, ул. „И. Р. Лола“ бр. 34, Кр. Паланка. (2019)
- Работна книшка на име Афет Ибиши, с. Групчин, Тетово. (2020)
- Свидетелство од I година, издадено од Средно медицинското училиште во Тетово на име Зорица Мишевска, ул. „Илинденска“ бр. 43/21, Тетово. (2021)
- Свидетелство од II клас, средно медицинско училиште на име Мирјана Патрнагиќ, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 99, Тетово. (2022)
- Свидетелство од III клас, средно медицинско училиште на име Мирјана Патрнагиќ, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 99, Тетово. (2023)
- Свидетелство од II клас, издадено од Средно медицинското училиште во Тетово на име Менка Атанасовска, с. Непроштено, Тетово. (2024)
- Свидетелство од II клас, издадено од Средно медицинското училиште во Тетово на име Славка Атанасовска, с. Непроштено, Тетово. (2025)
- Свидетелство од II клас средно медицинско училиште на име Сребра Апостоловска, с. Доброште, Тетово. (2026)
- Свидетелство од II клас средно медицинско училиште на име Драгица Стојановиќ, ул. „М. Тито“ бр. 65, Тетово. (2027)

Свидетелство од II клас средно медицинско училиште на име Сребра Стефановска, с. Одри, Тетово. (2028)

Свидетелство од II година, издадено од СМУ — Тетово на име Снежана Гавровска, ул. „Вл Тоска“ бр 6, Тетово. (2029)

Свидетелство од II година, издадено од СМУ — Тетово на име Елена Варбуска, ул. „И. Р. Јола“ бр. 277, Тетово. (2030)

Свидетелство од II година, издадено од СМУ — Тетово на име Снежана Петровска, ул. „Пролетерска“ бр. 7, Тетово. (2031)

Свидетелство од II година, издадено од СМУ — Тетово на име Лилјана Костојчиновска, ул. „М. Тито“ бр. 65, Тетово. (2032)

Свидетелство од II клас, издадено од СМУ — Тетово на име Благоица Кировска, с. Вратница, Тетово. (2033)

Свидетелство од II клас, издадено од СМУ — Тетово на име Билјана Столевска, Тетово. (2034)

Свидетелство од II година, издадено од С.М.У. — Тетово на име Гордана Јованоска, ул. „Р. Цоник“ бр. 20, Тетово. (2035)

Свидетелство од II клас, издадено од С.М.У. — Тетово на име Борка Крстевска, ул. „Г. Чаршија“ бр. 25, Тетово. (2036)

Свидетелство од II клас, издадено од С.М.У. — Тетово на име Зорица Томовска, Тетово. (2037)

Свидетелство од II клас, издадено од С.М.У. — Тетово на име Олгица Серафимовска, с. Теарце Тетово. (2038)

Свидетелство од II клас, издадено од С.М.У. — Тетово на име Вукица Аризановска, с. Брвеница, Тетово. (2039)

Свидетелство од II клас, издадено од С.М.У. — Тетово на име Катерина Алексоска, с. Брвеница, Тетово. (2040)

Свидетелство од II клас, издадено од С.М.У. — Тетово на име Елица Ѓурчиновска, с. Волче, Тетово. (2041)

Свидетелство од II година, издадено од С.М.У. — Тетово на име Снежана Антовска, ул. „Х. Т. Карпош“ бр. 27, Тетово. (2042)

Свидетелства за I и II година на име Мирјана Божиновска. Средно земјоделско училиште, Тетово. (2043)

Оружен лист рег. бр. 923, издаден од ОВР — Тетово на име Ајет Идризи, с. Пирок, Тетово. (2044)

Свидетелство издадено од Основното училиште „Славчо Стојменов“ — Винаца на име Димитри Захариев, ул. „Гоце Делчев“ — бр 57, Винаца. (2045)

Свидетелство од II клас, издадено од С.М.У. — Тетово на име Јаглика Матеска, Гостивар. (2046)

Свидетелство од II година, издадено од С.М.У. — Тетово на име Зорица Јовческа, Гостивар. (2047)

Ученичка книшка од III одделение на име Кирил Котески, ул. „11 октомври“ бр. 94, Прилеп. (2048)

Свидетелство од II година индустриско училиште на име Веџет Демишаи, с. Заграчани, Струга. (2049)

Диплома издадена од Средно техничко училиште во Скопје на име Трајче Јовановски, ул. „Жртви на фашизмот“, II зграда, Кавадарци. (2050)

Свидетелство од II година, индустриско училиште бр. 6/72 0601-94/6 на име Рамадан Асипи, с. Шемшево, Тетово. (2051)

Свидетелство од II година, издадено од С.М.У. Тетово на име Дунавска Доркоска, ул. „Струшка“ бр. 16, Тетово. (2052)

Свидетелство на име Стојна Ангеловска, ул. „Бр. Единство“ бр. 57, Гостивар. (2053)

Свидетелство на име Славица Крстеска, ул. „Драги Тодороски“ б.б., Гостивар. (2054)

Свидетелство на име Румена Аврамовска, ул. „29 ноември“ бр. 27, Гостивар. (2055)

Здравствена легитимација на име Светислав Мишески, ул. „Г. Делчев“ бр. 189, Тетово. (2056)

Ученичка книшка за завршено V одделение, издадена од Осмолетката „Тефеџуз“ — Скопје на име Неџмедин Вајрамов, Скопје. (2058)

Свидетелства за I и II година, издадени од Гимназијата „Орце Николов“ — Скопје на име Трајан Василевски, Скопје. (2059)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Петро Ѓабордас, Скопје. (2060)

Диплома издадена од Трговско училишен центар — Скопје на име Васка Дренкоска, Скопје. (2061)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Виолета Јаковлеска, Скопје. (2062)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Климент Охридски“ нас. Бутел — Скопје на име Славица Младеновска, Скопје. (2063)

Диплома издадена од Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје на име Кемал Хасановиќ, Скопје. (2064)

Индекс бр. 3862, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Анкица Блажевска, Скопје. (2065)

Индекс бр. 3865, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Екатерина Димитрова, Скопје. (2066)

Свидетелство за II година и диплома за завршен испит, издадени од Трговската школа со практична обука — Прилеп на име Благоја Апостоловски, Скопје. (2067)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Нада Ѓуровска, Скопје. (2068)

Уверение за квалификуван работник-заварувач, издадено од Заводот за сручно оспособување во Скопје на име Ѓорѓи Трпинов, Скопје. (2069)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Есат Кофру, Скопје. (2070)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Никола Илиевски, Скопје. (2071)

Работна книшка издадена од Маврово на име Драгица Јуруковска, Скопје. (2072)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „25 мај“ — нас. Сингелиќ — Скопје на име Ерхан Хасан, Скопје. (2073)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Хасан Сулејман, Скопје. (2074)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Киро Давитковски, Скопје. (2075)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мусли Али, Скопје. (2076)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ѓорѓи Стојанов, Скопје. (2077)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цветанка Јаќимовска, Скопје. (2078)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Цветанка Блажевска, Скопје. (2079)

Работна книшка издадена од Скопје на име Газо Беќировиќ, Скопје. (2080)

Свидетелства за I, II и III година, издадени од Стопанското училиште „Коце Металец“ — Скопје на име Никола Димковски, Скопје. (2081)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Елизабета Јусуф, Скопје. (2082)

Свидетелство од VIII одделение, издадено од Осмолетката „М. Ацев“ — Г. Петров на име Васка Дренковска, Скопје. (2083)

Работна книшка издадена од Скопје на име Бранко Рајчиќ, Скопје. (2084)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Јонче Смугрески“ — Скопје на име Цане Дамчевски, с. Обршани, Прилеп. (2085)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Јонче Смугрески“ — Прилеп на име Благоја Шипинковски, с. Бела Црква, Прилеп. (2086)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Незир Х. Јашар, Скопје. (2087)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благородна Ефтимовска, Скопје. (2088)

Ученичка книшка за II клас, издадена од Гимназијата „Никола Карев“ — Скопје на име Зоран Чичевалиев, Скопје. (2089)

Воена книшка сер. бр. 16487/71, издадени од Воен отсек — Скопје на име Драгослав Апостоловски, Скопје. (2090)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Осмолетката во с. Арнакија — Скопско на име Азир Азир, Скопје. (2091)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Осмолетката во с. Арнакија, Скопско на име Рефик Аземи, Скопје. (2092)

Ученичка книшка издадена од Осмолетката во нас. Бутел I на име Рамо Цековиќ, Скопје. (2093)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Матеја Куртик, Скопје. (2094)

Свидетелство за завршена I година, издадено од Гимназијата „Ј. Б. Тито“ — Скопје на име Благоуна Дабевска, Скопје. (2095)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Камбер Камбери, Скопје. (2096)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благоуна Трпевска, Скопје. (2097)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Миодраг Цукановиќ, Скопје. (2098)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ленче Трајковска, Скопје. (2099)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Симон Трајкоски, Скопје. (2100)

Ученичка книшка издадена од Осмолетката „Кочо Рацин“ — Скопје на име Никола Галевски, Скопје. (2101)

Свидетелство за IV одделение, издадено од Осмолетката во с. Арнакија, Скопско на име Љазим Азири, Скопје. (2102)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ванчо Т. Јаневски, Скопје. (2103)

Воена книшка издадена во Пула на име Ружди Фета, Скопје. (2104)

Индекс бр. 12679, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Христина Ноческа, Скопје. (2105)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сулејман Мемеши, Скопје. (2106)

Воена книшка издадена од Ивањица на име Иљаз Цемаили, Скопје. (2107)

Воена книшка бр. 17090, издадена од Воен отсек — Скопје на име Нури Бектеши, Скопје. (2108)

Индекс бр. 8875 издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Трајан Јованоски, Скопје. (2109)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ангел Арсов, Скопје. (2110)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ристо Градошарлиев, Скопје. (2111)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Осмолетката „Климент Охридски“ — Скопје на име Димче Кировски, Скопје. (2112)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Хајредин Имер, Скопје. (2113)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драган Бошков, Скопје. (2114)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гордана Илиева, Скопје. (2115)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „26 јули“ — Скопје на име Џавид Сејфулов, Скопје. (2116)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Дебар на име Илија Ристевски, Скопје. (2117)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Емсал Рамадани, Скопје. (2118)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Горѓи Блажевски“ — с. Слатино — Охридско на име Љубе Угриновски, Скопје. (2119)

Диплома издадена од Индустриското училиште во Скопје на име Љубе Угриновски, Скопје. (2120)

Свидетелство за II клас, издадено од IV скопска гимназија на име Добрила Михајлова, Скопје. (2121)

Одобрение за оружје бр. 882, издадено од ОВР — Скопје на име Горѓија Вељановски, Скопје. (2122)

Ученичка книшка издадена од Осмолетката „Вера Цривири-Трена“ — Скопје на име Виолета Оклевска, Скопје. (2123)

Ученичка книшка издадена од Осмолетката „Петре Глигоровски“ — с. Костинци — Прилеп на име Весела Здравевска, Скопје. (2124)

Индекс бр. 16281, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Слаѓана Манојловиќ, Скопје. (2125)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сашо Гурчиновски, Скопје. (2126)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Дија Мустафова, Скопје. (2127)

Воена книшка издадена од Сињ на име Медат Бајруши, Скопје. (2128)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јелена Јанкова, Скопје. (2129)

Воена книшка издадена од Београд на име Драган Каскаревски, Скопје. (2130)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Заре Димковски, Скопје. (2131)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Слободан Јанчев, Скопје. (2132)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Јулија и Маријан Јаневски, Скопје. (2133)

Индекс бр. 3726, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Невенка Ацева, Скопје. (2134)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Аце Филиповски, Скопје. (2135)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Павел Цветков, Скопје. (2136)

Работна книшка издадена од Скопје на име Ѓоре Костовски, Скопје. (2137)

Ученичка книшка издадена од Осмолетката „Ј. Б. Тито“ нас. Влае — Скопје на име Крсте Симоновски, Скопје. (2138)

Службена легитимација издадена од Градски сообраќај — Скопје на име Марија Димитријевиќ, Скопје. (2139)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Хабиљ Абди, Скопје. (2140)

Службена легитимација рег. бр. 1873, серија бр. 003873, издадена од РСВР — Скопје на име Миле Јосевски, Скопје. (2141)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Хуса Риза, Скопје. (2142)

Ученичка книшка за II година, издадена од Гимназијата „Кочо Рацин“ — Ѓ. Петров на име Викторија Матик, Скопје. (2143)

Работна книшка издадена од Скопје на име Перса Гокиќ, Скопје. (2143)

Работна книшка издадена од Скопје на име Слободанка Димевска, Скопје. (2146)

Индекс бр. 10868, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Светислав Стојковиќ, Скопје. (2147)

Работна книшка издадена од Скопје на име Христо Чочев, Скопје. (2148)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Христо Чочев, Скопје. (2149)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Неби Нухиевски, с. Арчаиново, Скопје. (2150)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Весела Томашевска, Скопје. (2151)

Свидетелство од II година на име Мирјана Божиноска, Средно земјоделско училиште, Тетово. (2152)

Здравствена легитимација на име Флора Касапи, ул. „М. Тито“ бр. 102, стан 5, влез I, Тетово. (2153)

Здравствена легитимација на име Пакизе Исмаили, ул. „М. Тито“ бр. 102, стан 5, влез I, Тетово. (2154)

Здравствена легитимација бр. 3402 на име Ставро Балов, ул. „Лазо Трпков“ бр. 8, Т. Велес. (2155)

- Свидетелство издадено од Основното училиште „Б. Кирков“ — Т. Велес на име Новак Ѓорѓиевски, ул. „Б. Кирков“ бр. 9, Т. Велес. (2156)
- Ученичка книшка на име Заиде Минири, нова населба „Леска“, Гостивар. (2157)
- Свидетелство за VIII одделение бр. 0601/140/1 на име Анѓа Димчевска, с. Пожаране, Гостивар.
- Возачка дозвола бр. 3254, издадена од ОВР — Тетово на име Томислав Вељо Дамјановски, ул. „И. Р. Лола“ бр. 64, Тетово. (2160)
- Свидетелство на име Божа Трајковска, с. Драчево, Скопје. (2161)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Анета Алексоска, ул. „Ловачка Корија“ бр. 52, Битола. (2163)
- Здравствена легитимација на име Блаже Цветановски, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 101, Тетово.
- Здравствена легитимација на име Душан Јанкуловски, ул. „Шарпланинска“ бр. 15, Тетово. (2167)
- Уверение дел. бр. 0301-66, рег. бр. 1 на име Исмаил Адеми, с. Ростуше, Гостивар. (2168)
- Свидетелство за завршен II клас. издадено од Гимназијата „Методи Митевски-Брицо“ — Делчево на име Душан Миланов Ѓрбиќ, Делчево. (2169)
- Ученичка книшка за I клас гимназија на име Марга Маркоска, ул. „9 септември“ бр. 55, Прилеп. (2171)
- Ученичка книшка за I клас гимназија на име Марга Јованоска, ул. „Вл. Стојаноски“ бр. 51, Прилеп. (2172)
- Свидетелство од VIII одделение на име Добре Трајкоски, с. М. Коњари, Прилеп. (2173)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Т. Велес на име Грозда Неделкова, ул. „Првомајска“ бр. 21, Титов Велес. (2174)
- Сообраќајна дозвола издадена од ОВР — Тетово на име Цавид Илази, с. Доброште, Тетово.
- Свидетелство за завршено VIII одделение. издадено од централното основно училиште „Борис Кидрич“, с. Тработивиште, на име Славе Кацарски, с. Тработивиште, Делчево. (2176)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Братство“ — с. Челопек на име Виктор Јовановски, с. Челопек, Тетово. (2177)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Самет Алиги, с. Боговиње, Тетово. (2178)
- Сообраќајна дозвола бр. 76-60 на име Виктор Коцески, ул. „Васил Василевски“ бр. 8, Гостивар.
- Свидетелство од I година, издадено од Економското училиште „Чеде Филиповски“ — Гостивар на име Невенка Наумческа, ул. „Н. Паралупнов“ бр. 192, Гостивар. (2180)
- Свидетелство од II клас, издадено од ХТУЦ — „Б. Талески“ — Прилеп на име Веле Ѓорѓиевски, с. Рилево, Прилеп. (2182)
- Свидетелства од I и II година, издадени од училиштето „К. Неделковски“ — Т. Велес на име Бошко Д. Анастасовски, с. Мартолци, Т. Велес.
- Возачка дозвола бр. 1078, издадена од ОВР — Тетово на име Сабит Сејдија, ул. „Битолска“ бр. 27, Тетово. (2184)
- Ученичка книшка од V одделение на име Виолета Поповска, с. Лешок, Тетово. (2185)
- Свидетелство на име Ангеле Цветаноски, с. Брвеница, Тетово. (2186)
- Уверение дел. бр. 0301-66, рег. бр. 13 на име Селим Каримани, ул. „Јадранска“ бр. 12, Тетово.
- Свидетелство за VIII одделение на име Драгица В. Ицковска, с. Дол. Лисиче, Скопје. (2188)
- Свидетелства од I и II клас, бр. 06-282/13 и 03-275/9, издадени од Гимназијата „М. Пијаде“ — Кр. Паланка на име Миле Дејановски, с. Дубровница, Кр. Паланка. (2189)
- Свидетелство за завршен II клас, дел. бр. 01-125, издадено од Земјоделското училиште во Ресен на име Лујза Алексовска, с. Подгорци, Струга.
- Здравствена легитимација на име Цвета П. Јаневска, ул. „Кочанска“ бр. 5, Тетово. (2191)
- Ученичка книшка за IV година, издадена од Средно медицинското училиште — Тетово на име Абибе Балози, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 45, Кичево. (2194)
- Свидетелство од VIII одделение, издадено од Училиштето „Благој Страчков“ — Т. Велес на име Васил Стојанов, ул. „Бл. Ѓорев“ бр. 63, Т. Велес.
- Свидетелство за VIII одделение на име Раде Србиновски, с. Ратаје, Тетово. (2197)
- Здравствена легитимација на име Милевка Илиевска, ул. „Илинденска“ бр. 48а, Куманово.
- Возачка дозвола бр. 584 на име Томислав Петрески, нас. „Циглана“ 6.6 Гостивар. (2101)
- Здравствена легитимација на име Љубен Шоргиљ, ул. „Ленин“ бр. 259, Прилеп. (2203)
- Здравствена легитимација на име Даип Сечвети Камбери, с. Жеровјане, Тетово. (2204)
- Возачка дозвола бр. 2463 на име Илија Исајлоски, с. Д. Баџица, Гостивар. (2205)
- Работна книшка на име Љупчо Стојковски, с. Стрисовци, Пробишти. (2276)
- Здравствена легитимација на име Василка Ристеска ул. „Партизанска“ бр. 28, Прилеп. (2207)
- Здравствена легитимација на име Киро Петровски, ул. „Б. Талески“ бр. 203, Прилеп. (2208)
- Здравствена легитимација на име Спасија Јованоска, ул. „Партизанска“ бр. 28, Прилеп. (2209)
- Здравствена легитимација на име Атанас Јованоски, ул. „Партизанска“ бр. 28, Прилеп. (2210)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Трајко Стојчески, с. Манастир, Прилеп. (2211)
- Здравствена легитимација на име Мурат Аљиќи, с. Церово, Тетово. (2213)
- Книшка за повластено патување за воен инвалид на име Мурат Аљиќи, с. Церово, Тетово. (2214)
- Здравствена легитимација на име Шабан Шерифи, с. Ранковец, Тетово. (2215)
- Возачка дозвола на име Мемет Селими, ул. „Момир Андоноски“ бр. 10, Гостивар. (2216)
- Свидетелство од I година индустриско училиште на име Веле Ѓорѓиевски, ул. „Драге Тодороски“, Гостивар. (2217)
- Свидетелство за завршено VIII одделение од 1954/55 на име Ангел Митев, ул. „Димитар Влахов“ бр. 48, Веница. (2218)
- Уверение за сидар. издадено од Прилеп на име Митко Свртинов, ул. „М. Пијаде“ бр. 181, Прилеп.
- Свидетелства за VII и VIII одделение, издадени од Училиштето „К. Неделков“ — Т. Велес на име Јован Андов, ул. „Којнички пат“ бр. 55, Т. Велес. (2223)
- Работна книшка на име Мирослав Здравевски, с. Тетово, Т. Велес (2226)
- Здравствена легитимација на име Селвија Ф. Редџи, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 106, Тетово. (2228)
- Работна книшка на име Неби Абдурамани, с. Селце, Тетово. (2229)
- Сообраќајна дозвола бр. 3297, издадена од ОВР — Тетово на име Исак Елези, с. Доброште, Тетово.
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 9512/2729, издадена од ЗСО — Тетово на име Абдиљхамит Е. Исени, с. Стримница, Тетово. (2231)
- Свидетелство бр. 06-229 на име Раде Цветковски, ул. „Г. Делчев“ бр. 6г Гостивар. (2232)
- Здравствена легитимација на име Ѓуљсерем Камбери, ул. „Преспанска“ бр. 11, Тетово. (2234)
- Индекс бр. 4819, издаден од Медицинскиот факултет — Скопје на име Никола Јовановски, Скопје. (2238)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милан Стомнарски, Скопје. (2239)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стребра Илиевска, Скопје. (2240)
- Свидетелство за III година, издадено од ЕМУЦ — Скопје на име Драгица Ѓорѓиева, Скопје. (2241)
- Оружен лист бр. 4380, издаден од ОВР — Скопје на име Јаја Зумбери, Скопје. (2242)
- Воена книшка издадена од Мостар на име Спасе Гелевски, Скопје. (2243)



Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Шакира Сулејман, Скопје. (2244)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Александар Христовски, Скопје. (2245)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Афродита Марковска, Скопје. (2246)

Работна книшка рег. бр. 5247, сер. бр. 164841, издадена од Крагујевац на име Милутин Раденковиќ, Скопје. (2247)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Осмолетката „29 ноември“ Скопје на име Љубомир Пешевски, Скопје. (2248)

Работна книшка издадена од Дебар на име Воге Ристевски, Скопје. (2249)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јонуз Јашари, Скопје. (2250)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јана Мијалчева, Скопје. (2253)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Осмолетката „14 ноември“ — Г. Петров П, на име Лидија Кипријановска, Скопје. (2254)

Воена книшка издадена од Нови Сад на име Зоран Хреља, Скопје. (2255)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Тодор Сејменов, Скопје. (2256)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сабри И. Дурмиш, Скопје. (2257)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Џемиле Шабанова, Скопје. (2258)

Работна книшка издадена од Кр Паланка на име Блаже Ристовски, с. Марино, Скопје. (2259)

Воена книшка издадена од Скопје на име Ангелина Трпчевска, Скопје. (2260)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трајанка Спасовска, Скопје. (2261)

Работна книшка издадена од Скопје на име Танас Настовски, Скопје. (2262)

Воена книшка издадена од Скопје на име Танас Настовски, Скопје. (2263)

Свидетелство за I година, издадено од УЗУС „Димитар Влахов“ — Скопје на име Ефтим Ивановски, Скопје. (2264)

Уверение бр. 1253, за висококвалификуван работник — тарацер, издадено од Градежното занаетчиско претпријатие „Ударник“ — Скопје на име Фадил Рамановски, Скопје. (2265)

Работна книшка издадена од Скопје на име Есат Муратов, Скопје. (2266)

Воена книшка издадена од Скопје на име Миљаим Зекири, Скопје. (2267)

Работна книшка издадена од Скопје на име Благоје Димитров, Скопје. (2268)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Охрид на име Темелко Таневски, Скопје. (2269)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ризван Дридар, Скопје. (2270)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сабедин Имери, Скопје. (2271)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Славе Цветковски, Скопје. (2272)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Марјан Величковски, Скопје. (2273)

Оружен лист бр. 6732, издаден од ОВР — Скопје на име Стефче Зафировски, Скопје. (2274)

Работна книшка издадена од Кавадарци на име Ката Ставрова, Скопје. (2275)

Диплома за завршен испит, издадена од Гимназијата „Никола Карев“ — Скопје на име Тодорка Трембелиева, Скопје. (2276)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Нефизе Етем, Скопје. (2277)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Божо Николиќ, Скопје. (2280)

Работна книшка издадена од Скопје на име Божо Николиќ, Скопје. (2281)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Перо Петровски, Скопје. (2282)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зељеп Селимова, Скопје. (2283)

Работна книшка издадена од Скопје на име Трпко Богоевски, Скопје. (2284)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Мегоди Тројачанец, Скопје. (2285)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Пецо Сиљановски, ул. „Гургур“ бр. 20, Битола. (2286)

Работна книшка издадена од Скопје на име Александар Заболотни, Скопје. (2287)

Работна книшка издадена од Скопје на име Олга Крстова, Скопје. (2288)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ридван Зекировиќ, Скопје. (2289)

Службена карта за бесплатно патување на релација Скопје — Куманово и обратно, издадена од ЖТП — сообраќаен погон — Скопје на име Бранко Кузмановски, Скопје. (2290)

Воена книшка издадена од В.П. 5322/4 — Београд на име Цветан Стојановски, Скопје. (2291)

Работна книшка издадена од Крушево на име Тихомир Најдовски, Скопје. (2292)

Диплома за завршен испит, издадена од Градежното училиште „Здравко Цветковски“ — Скопје на име Божин Блажевски, Скопје. (2293)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драги Горгиев, Скопје. (2294)

Воена книшка издадена од Сарајево на име Мире Славевски, Скопје. (2295)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драги Костовски, Скопје. (2296)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Христинка Бицевска, Скопје. (2297)

Работна книшка издадена од ЗСО — Скопје на име Тана Никодинова, Скопје. (2298)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Виолета Ристовска, Скопје. (2299)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Звезда Цветановска, Скопје. (2302)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Паца Горгиева, Скопје. (2303)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љубица Пешкир, Скопје. (2304)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Виолета Димовска, Скопје. (2305)

Работна книшка издадена од Скопје на име Кани Бела, Скопје. (2306)

## КОНКУРСИ

Советот во поширок состав на Клиниката за очни болести при Медицинскиот факултет во Скопје, на својата втора редовна седница одржана на ден 26. II. 1973 година, врз основа на член 20 од Законот за основите на изборниот систем во организациите на здружениот труд, членовите 321 и 323 од Статутот на Медицинскиот факултет во Скопје, како и член 86 од Статутот на ООЗТ — Клиника за очни болести при Медицинскиот факултет — Скопје, распишува

### КОНКУРС

за работното место директор на Клиниката — реизбор

Кандидатот треба да ги исполнува следните услови:

- општите услови предвидени со Основниот закон за работните односи;
- да е лекар-специјалист — офталмолог;
- да има работно искуство над 10 години, од кои најмалку 5 на раководни работни места;
- предност имаат лицата кои особено се истакнуваат во научно-истражувачката и научно-наставната дејност и имаат објавени научни трудови од областа на офталмологијата.

Молбите со документи за школската и стручната спрема да се достават до Секретаријатот на Клиниката во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот. (411)

**НАСКОРО ИЗЛЕГУВА ОД ПЕЧАТ****ЗБИРКА НА ПРОПИСИ****ЗА ИЗБОРНИОТ СИСТЕМ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ  
НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД**

со објаснувања и обрасци

Приготвиле: Вера Терзиева и Новак Марковски,  
советници во Републичкиот секретаријат  
за законодавство и организација

Збирката ги содржи сите прописи за изборниот  
систем во организациите на здружениот труд, и  
тоа:

— Законот за основите на изборниот систем во  
организациите на здружениот труд;

— одредбите од Основниот закон за избор на  
работнички совети и други органи на управување  
во работните организации што се во сила;

— одредбите од Законот за избирачки списоци  
што се однесуваат на избирачките списоци во ра-  
ботните организации; и

— Резолуцијата за остварување на Уставниот  
амандман XV.

Збирката содржи и објаснувања на прописите  
за изборниот систем, кои ќе ја олеснат примената  
на Законот за основите на изборниот систем во ор-  
ганизациите на здружениот труд и ќе значат го-  
лема помош за поблиско уредување на прашањата  
во врска со изборите со општите акти на органи-  
зациите на здружениот труд.

Во Збирката се разработени тезите за општиот  
акт за избор на работнички совети и други ор-  
гани на организациите на здружениот труд.

Во Збирката се дадени и обрасци за сите деј-  
ства во врска со изборот и отповикувањето на чле-  
новите на работничкиот совет, како и за именува-  
њето и разрешувањето на директорите.

Цена 45.— динари.

Порачки прима Претплатната служба на  
Службен весник на СРМ, 91000 Скопје, пошт.  
фах 51. Уплатите се вршат на жиро сметка 401-1-16  
кај Службата на општественото книговодство —  
Скопје.

Конкурсната комисија за упатување на лекари  
на специјализација при Медицинскиот центар во  
Струмица, распишува

**КОНКУРС**

за упатување на лекари и стоматолози на специја-  
лизација по следните гранки на специјалност:

1. Педијатрија — 2 лекари
2. Неуропсихијатрија — 1 лекар
3. Офталмологија — 1 лекар
4. Оториноларингологија — 1 лекар
5. Ортодонција — 1 стоматолог
6. Протетика — 1 стоматолог
7. Орална стоматохирургија — 1 лекар
8. Детска превентива — 1 стоматолог

Кандидатите за горните специјалности треба да  
ги исполнуваат условите предвидени со Законот  
за здравството.

Молбите со приложената потребна документа-  
ција се доставуваат до конкурсната комисија за  
упатување на лекари на специјализација при Ме-  
дицинскиот центар во Струмица.

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето во  
„Службен весник на СРМ“.

(410)

Конкурсната комисија за засновање и преста-  
нување на работни односи при Деловното здруже-  
ние „Македонијакооп“ — експорт-импорт — Скопје,  
распишува

**КОНКУРС**

за пополнување на следните работни места  
во Претставништвото во Загреб:

1. Раководител на секторот за сточарство
2. Помошник раководител на секторот за сто-  
чарство
3. Шеф на деловница
4. Виши референт
5. Девизен референт — кореспондент

Услови:

1. Квалификуван сточарски работник со 20 го-  
дини работен стаж поминат на раководни работни  
места и знаење на италијански јазик.

2. Квалификуван сточарски работник со 20 го-  
дини работен стаж поминат на раководни работни  
места.

3. Средна стручна подготовка и 12 години ра-  
ботен стаж во сточарска струка.

4. Осмогодишно училиште со 4 години работен  
стаж во сточарска струка и знаење на италијански  
јазик.

5. Средна стручна подготовка, 10 години ра-  
ботен стаж и знаење на италијански и германски  
јазик.

Пријавите се поднесуваат до конкурсната ко-  
мисија на адреса „Македонијакооп“ — Скопје, ул.  
Цветан Димов б.б., поштенски фах 195.

Конкурсот останува отворен до пополнување на  
работните места. (409)

**СОДРЖИНА**

Страна

70. Уредба за поблиските услови за користење  
и враќање на средствата од задолжителниот  
заем за стабилизација на стопанството — 241
71. Одлука за утврдување на личните доходи  
и трошоците на функционерите и работни-  
ците што ги именува односно назначува  
Извршниот совет или што се именуваат од-  
носно назначуваат во согласност со Изврш-  
ниот совет — — — — — 241
72. Наредба за изменување на Наредбата за  
одредување ловостој на одредени видови ри-  
би и ракови — — — — — 242
73. Одлука на Уставниот суд на Македонија,  
У. бр. 37/72 од 11 јануари 1973 година — 243

**Општи акти на самоуправните интересни  
заедници**

27. Одлука за валоризационите коефициенти за  
пресметување на личните доходи остварени  
во годините 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966,  
1967, 1968, 1969, 1970 и 1971 на ниво на лич-  
ните доходи од 1972 година — — — — — 244
28. Одлука за утврдување најнизок износ на  
привремениот надоместок на инвалидите на  
трудот кои чекаат вработување — — — — — 244
29. Одлука за утврдување најнизок износ на  
материјалното обезбедување на инвалидите  
на трудот — — — — — 244
30. Одлука за измена на Одлуката за форми-  
рање и работење на Фондот на солидарно-  
ста на здравственото осигурување на ра-  
ботниците — — — — — 245
31. Одлука за надоместок на патните трошоци  
на осигурените лица — — — — — 245
32. Одлука за височината на износот на по-  
мошта за спрема на новородено дете — — — — — 246
33. Одлука за височината на износот на тро-  
шоците за закоп и посмртна помош — — — — — 246